

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

Во организирањето и во реализацијата на овој настан под водство на Вера Најдовска, Ненси Пенроуз, Маре Стефанова и Никола Браноф беа вклучени повеќе од 70 волонтери-членови на Македонската црковна општина од Виндзор.

Пишува: Маре СТЕФАНОВА
Фото: Борче ЛИВРИНСКИ

МОДНА РЕВИЈА ВО ВИНДЗОР, КАНАДА



МАКЕДОНЦИ НА

МУЛТИКУЛТУРНАТА СЦЕНА

Во чест на Интернационалниот ден на жената, 8 март, Македонскиот културен центар "Свети Никола" од Виндзор, Канада на 6 март 2008 година ја организираше втората годишна модна ревија во една од своите банкетни сали. Во елегантно декориран амбиент група од 18 манекенки-волонтери, под водство на кореографот Лора Тибериа, ги презентираа пролетните колекции на Франко Ангилери, Бианка Најгард, Ла Шато, Ла Мода, колекција на скапи и прекрасно дизајнирани крзна на Роберто Де Буенос Аирес, колекција на венчаници, костими за капење и накит на локалните дизајнери од Бид Ресорт.

Вечерта беше збогатена со музика, вечера и лото награди, донирани од повеќе од 20 локални бизниси, со вредност меѓу 30 и 800 долари. На повеќето од 400 гости со пригодни говори им се обратија Вера Најдовска, секретар на МПЦ "Св. Никола", која зборуваше за значењето на 8 март и Бамби Блондин, претседател на Фондацијата за борба против срцеви болести, на која ѝ беше дониран дел од паричниот приход од вечерта.

Во организирањето и во реализацијата на овој настан под водство на Вера Најдовска, Ненси Пенроуз, Маре Стефанова и Никола Браноф беа вклучени повеќе од 70 волонтери-членови на Македонската црковна општина од Виндзор, како и волонтери од ДЦ продукцијата на Џо Фаругија, вокалистот Стејси Браун, ДВД продукцијата на Питер Ангелидис, Дана и Меган од Виндзор Инвент Декор и фото студиото "Махсимум".

Македонскиот центар "Свети Никола" со овој настан уште еднаш покажа дека е рамноправно присутен на мултикултурната сцена на случувањата во Виндзор и околината.

